

# Синдикатот на РЕК носител на хуманитарната акција за спортување на децата со посебни потреби

ДЕКЕМВРИ 25, 2018

•

Вечерва со спортска сала на основното училиште “Ѓорѓи Сугрев“ во Битола беше комплетирана хуманитарната акција за помош во вид на спортски реквизити на децата со посебни потреби кои тренираат кошарка. Денешната донација се состои од комплет спортска облека (тренирки, горен и долен дрес, чорапи), спортска торба, патики и новогодишно пакетче, а претходно беа донирани спортски реквизити за поуспешно одвивање на спортските активности, кои редовно се одржуваат во вторник и четврток. За хуманитарна акција, претседателот на синдикалната подружница на РЕК “Битола“, Менде Фидановски, рече:

-Оваа идеја да им се помогне на овие наши деца се роди по едно телефонско јавување од Америка на мојот пријател Тони Јошевски – Следо кој таму живее, и ме замоли да видам во какви услови тренираат децата со посебни потреби и со што може да помогне, а тој се јави да биде и еден од донаторите. Потоа стапив во контакт со тренерот кој работи со овие деца, Мико Голубовиќ, разговаравме околу тоа какви потреби имаат децата и заклучивме дека им недостига спортска опрема, тренирки, дресови и патики бидејќи сите тренираат во различна опрема, како и спортски реквизити. Сето ова беше набавено со помош на спонзори, мојот другар од Америка-Јошевски, синдикалната подружница на РЕК “Битола“, продавницата за автоделови “Татар“ од Битола, продавницата за спортска опрема “Лукас“ од Битола и фабриката за спортска опрема од Прилеп. Идејата беше да им помогнеме на овие деца, но и да ги поттикнеме другите поединци и фирми да помогнат да се подобрат условите за работа и спортско дружење на овие ранливи категории.

Денешниот тренинг Мико Голубовиќ го одложи за децата да се радуваат на донацијата и новогодишните пакетчиња, а за работата со овие деца рече:

-Со задоволство ја прифатив поканата на родителите да работам со овие деца, започнавме со 5-6 деца, а со текот на времето бројот на децата се зголемуваше. Ова е предизвик за мене и се надевам дека помогнавме овие деца да имаат и спортски активности. Како тренер ако се вратам на почетоките, можам да речам дека има големо подобрување кај нив. Сега со реквизитите и спортската опрема децата се комплетно подготвени за тренинзи, а се надевам дека во иднина ќе биде уште подобро.

Инаку спортските активности на децата со посебни потреби започнаа да се реализираат пред 2 години, по иницијатива на родителите.

-Случајно се сретнавме со кошаркарот Мико Голубовиќ и му предложивме да ги тренира децата кои тогаш беа само пет деца, а да кажам веднаш сега се дваесетина. Тој веднаш ја прифати поканата без размислување и ограничувања. Сега групата се прошири, се вклучија ученици од основните и средните училишта од посебните паралелки. Оваа година добивме поддршка од локалната самоуправа, доделени се средства со кои се плаќа тренерот, затоа што досега тој тренинзите ги одржуваше без паричен надомест, а се јавуваат и физички и правни лица кои што сакаат да донираат. На почетокот сами си купувавме спортски реквизити, а сега со поддршка на неколку фирми сме веќе комплетирани, рече Розинка Петровска, активист во оваа иницијатива и родител на дете со посебни потреби.



Таа додаде:

-По спортот децата се приклучија и во културно-уметничко друштво, така што сега се дружат и учат фолклор со играорците, а имаат и годишен билет за спортски натпревари, и заедно одат на кино проекции.-Сега освен со училиштето, животот на децата им е исполнет и со други содржини, а сето ова донесе промени кај децата, тие се порасположени, смирени, животот е многу поинаков со спортот и

другите активности.

